

# Таблет Android: Како да ја користите камерата

## Како да ја користите практично камерата на вашиот таблет за да сликате одлични слики

Можете брзо да пристапите до камерата на вашиот таблет со Android за да сликате одлична слика, или да ја употребите предната камера за да сликате селфи. Можете дури и да поставите фотографија како заднина на таблетот, да ја уредите слика и да ја пратите кај пријател.

## Што ќе ви треба

Пред да го почнете овој курс, проверете дали вашиот таблет со Android е полн, вклучен и дали го покажува **Почетниот екран (Home screen)**. Исто така, оперативниот софтвер на вашиот таблет треба да биде ажуриран.

Ќе треба да го поврзете и на домашната Wi-Fi и интернет, и на таблетот да имате поставено сметка за е-пошта.

Запомнете, постојат голем број различни брендови таблети со Android, и сите тие функционираат малку различно. Некои од екраните на вашиот таблет може да изгледаат малку различно од оние во овој водич, но сепак ќе можете да ги следите упатствата.

## Како да пристапите до камерата

Камерата работи на оној начин на кој го држите таблетот, и во овој режим ќе го користиме режимот за портрет.


За да пристапите до камерата, најдете ја и допрете ја иконата на апликацијата **Камера (Camera)**. На голем број таблети оваа икона се наоѓа на екранот **Дома**, а кај други на екранот за **Заклучување (Lock screen)**. Ова ви овозможува брз пристап до камерата без внесување лозинка, па затоа, никогаш нема да пропуштите ниеден момент.

Апликацијата **Камера (Camera)** секогаш можете да ја најдете на екранот **Апликации**.

Поминете со прстот нагоре од екранот **Дома** за да го отворите екранот **Апликации**, па потоа најдете ја апликацијата **Камера** и допрете ја, и апликацијата Камера ќе се отвори подготвена за користење.

## Делови на апликацијата Камера

Апликацијата **Камера** ја активира камерата и го покажува она што камерата може да го види на екранот на таблетот. Ова се нарекува **приказ во живо (live view)**.



Режим на портрет



Иконата на апликацијата Камера се наоѓа на екранот Дома, на Заклучениот екран или на екранот Апликации

# Таблет Android: Како да ја користите камерата

Кога апликацијата Камера е отворена и го гледате приказот во живо, таа не слика и не снима, туку едноставно е подготвена за користење.

На работ на приказот во живо постојат голем број опции. Можете да поминете со прстот лево и десно за да ги разгледате овие опции, што служат за сликање разни видови фотографии и за снимање видеозаписи.

Ќе сликаме една фотографија, па затоа, изберете ја опцијата **Фотографија (Photo)**.

## Како да сликате фотографија

За да сликате фотографија, држете го таблетот така што на приказот во живо да го гледате она што сакате да го сликате. Кога ќе бидете задоволни со она што го гледате, допрете го средното копче **Сликај (Capture)**.

Таблетот ќе кликне како камера и фотографијата ќе се зачува во апликацијата **Галерија (Gallery)** на таблетот, што ќе ја разгледаме наскоро.

## Како да ја видите фотографијата што ја сликавте

За да ја видите фотографијата што ја сликавте, допрете го кругот што се наоѓа лево од копчето **Сликај**. Фотографијата ќе се прикаже на екранот.

## Како да додадете фотографија на заднината

Можете да го персонализираат екранот **Дома** на вашиот таблет ако додадете фотографија на заднината. За овој пример ќе ја употребиме фотографијата што ја сликавте, којашто сè уште би требало да се прикажува во режим за преглед и го исполнува екранот. Еве како:

- 1.** Допрете ги трите вертикални точки што се наоѓаат во горниот десен дел на екранот за да видите неколку опции.
- 2.** Во менито со опции, допрете на **Постави како тапет (Set as wallpaper)**.
- 3.** Во скок-полето што ќе се појави, допрете на екранот **Дома**.
- 4.** Ќе видите како фотографијата ќе изгледа на екранот **Дома**. Можете да ја приспособите позицијата на фотографијата со прстот.
- 5.** Сега допрете на **Постави како тапет**.
- 6.** Допрете го копчето **Дома** за да ја видите вашата нова заднина.



Поставете фотографија како слика на заднина за да го персонализираат вашиот таблет

# Таблет Android: Како да ја користите камерата

## Како да сликате селфи


Фотографијата **селфи** е која било фотографија што се слика со предната камера на таблетот. Ајде да сликаме една селфи.

1. Отворете ја повторно апликацијата **Камера**. Запомнете, таа се наоѓа на екранот **Апликации** или на екранот **Дома**. Допрете ја.
2. На екранот на **приказот во живо**, најдете го копчето **Селфи** и допрете го. Вашето лице би требало да се наоѓа на приказот.
3. Можеби ќе треба да го држите таблетот оддалечен на растојание еднакво на должината на вашата рака под одреден агол, за да ја порамните сликата онака како што сакате.
4. Допрете го копчето **Сликај** за да сликате селфи. Фотографијата ќе се зачува автоматски во **Галеријата**.



Копчето за селфи обично изгледа како камера со стрелка околу неа, слично на ова

**За да направите совршена селфи, ќе треба да вежбате! Ако сакате на селфи фотографијата да изгледате дека гледате директно во камерата, наместо да се гледате во приказот во живо како во огледало, треба да го гледате горниот дел на таблетот, т.е. онаму каде што се наоѓа камерата.**



## Како да ја разгледате галеријата

За да ги видите фотографиите што сте ги сликале досега во **Галеријата**:

1. Најпрво допрете го копчето **Дома** за да се вратите на Почетниот екран.
2. Поминете со прстот од долниот дел за да го прикажете екранот **Апликации** и најдете ја апликацијата **Галерија**. Допрете ја за да се отвори.
3. На некои таблети со Android оваа апликација има различно име, како на пример, **Моите фотографии** или **Албум со слики**.

# Таблет Android: Како да ја користите камерата


4. Кога апликацијата ќе се отвори, би требало да гледате мрежа со фотографии, а најгоре ќе се наоѓаат оние што сте ги сликале неодамна. Овие малечки фотографии се нарекуваат **минијатури (thumbnails)**.
5. Допрете на една минијатура за да ја направите фотографијата да се гледа на целиот екран. Можете да прикажете повеќе фотографии во режим на полн екран ако поминете со прстот надесно на следната фотографија или налево на претходната фотографија.

## Како да бришете фотографии од галеријата

Ако имате фотографија што не ви се допаѓа, можете лесно да ја избришете.

1. Во долниот дел на екранот, најдете ја иконата што личи на корпа за отпадоци и допрете ја.
2. Ќе се појави малечко поле со две опции. Допрете на **Премести во корпата за отпадоци (Move to recycle bin)**.
3. Фотографијата ќе исчезне и ќе ја видите следната фотографија во галеријата. Несаканата фотографија се избриша.

**Запомнете дека секојпат кога сликате фотографија или снимате видеозапис, тие автоматски се зачувуваат во галеријата на вашиот таблет. Вие не морате да го правите тоа.**



## Како да уредувате фотографии

Можете да извршите основно уредување на фотографиите со апликацијата **Галерија** на таблетот. На пример, можете да ја намалите широчината или височината на фотографијата (познато како отсекување), да поправите нерамномерна снимка и многу друго.

Ајде да ја уредиме селфи фотографијата што се наоѓа на екранот во овој момент.

1. Најдете ја иконата **Уреди (Edit)** што се наоѓа во долниот дел на екранот и допрете ја за да се појават контролите. Во оваа демонстрација, изгледа како стило.
2. Можете да ги разгледате овие контроли подоцна, но за намените на оваа демонстрација ќе ја отсечеме фотографијата.

# Таблет Android: Како да ја користите камерата


3. Допрете и задржете еден од долните агли на фотографијата и лизгајте ја нагоре. Кога ќе бидете задоволни со изгледот на новата фотографија, тргнете го прстот од екранот.
4. Приказот ќе се измени и ќе видите како изгледа фотографијата откако ќе ја отсечете.
5. Ако не сте задоволни со прегледот, можете да го поништите **отсекувањето** на фотографијата влечејќи го повторно аголот надолу и обидете се повторно. Кога ќе бидете задоволни со резултатот, допрете на **Зачувај (Save)** во горниот дел на екранот.

Отсечената селфи фотографија сега се зачува во **Галеријата како нова фотографија**. Оригиналното селфи сè уште ќе биде таму, па ако сакате, можете да ја уредите.

## Како да пратите фотографија кај пријател

Можете да ја пратите фотографијата користејќи ја функцијата на апликацијата **Gmail** што ви овозможува да приложите слика.

1. Најдете ја иконата **Сподели (Share)** што се наоѓа во редицата со икони под вашата селфи фотографија. Таа изгледа како три споени точки. Допрете ја.
2. Постојат голем број опции во менито **Сподели**, но ајде да го прелистаме менито и да ја најдеме **Gmail**. Допрете ја!
3. Апликацијата **Gmail** ќе се отвори и ќе ја видите пораката на која веќе е приложена сликата.
4. Допрете го екранот за да ја активирате тастатурата. Потоа, допрете на полето **До (To)** и внесете ја адресата на е-пошта на лицето на кое сакате да му ја пратите сликата.
5. Допрете го полето за **Предмет (Subject)** и внесете го предметот на пораката, а потоа допрете го полето **Состави е-порака (Compose email)**, и ако сакате, внесете кратка порака.
6. Кога ќе завршите, допрете ја стрелката **Испрати (Send)**.
7. Штом е-пораката ќе се испрати, апликацијата **Gmail** ќе се затвори и ќе се вратите назад во **Галеријата**.
8. Допрете го копчето **Дома** за да ја затворите пораката и да се вратите на Почетниот екран.



Иконата за Споделување ви нуди опции да праќате датотеки и фотографии и датотеки кај други лица